

20080631091

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/2008), министерот за здравство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, СТРУЧНИОТ КАДАР И ОПРЕМАТА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ НА БИМЕДИЦИНСКО ПОТПМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови по однос на просторот, стручниот кадар и опремата што треба да ги исполнуваат здравствените установи што ќе се овластат за спроведување на постапките на биомедицинско потпомогнато оплодување (во натамошниот текст: БПО).

Член 2

Здравствена установа може да спроведува постапка на автологно внатрелесно БПО ако, покрај просторот и опремата за специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство пропишани со прописите за здравствената заштита и стручниот кадар утврден со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, има и:

- просторија за лабораторија од најмалку 9 м² со светлосен и инвертен микроскоп, комора за броење сперматозоиди (или автоматски бројач), СО₂ инкубатор, центрифуга со летечки ротор со најмалку 2000 вртења во една минута и компјутер со софтвер за БПО и интернет врска и
- просторија за давање на семенски материјал од најмалку 6 м² со мијалник со проточна топла и ладна вода.

Член 3

Здравствената установа може да спроведува постапка на автологно вонтелесно БПО и/или алогенеичко внатрелесно БПО и/или алогенеичко вонтелесно БПО ако, покрај просторот и опремата за специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство пропишани со прописите за здравствената заштита, договор со здравствена установа која укажува болничка здравствена заштита во областа на гинекологијата и акушерството за третман на можните компликации и стручниот кадар утврден со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, има и:

- просторија за интервенција од најмалку 16 м² со гинеколошки стол и ултра звучен апарат со вагинална сонда со водич за пункција и извор на ладно светло и просторија за следење на пациентките по спроведена постапка за БПО од најмалку 12 м²;
- просторија за автологно вонтелесно БПО од најмалку 16 м² со ламинарен столб, СО₂ инкубатор, стереомикроскоп, инвертен микроскоп, комора за броење сперматозоиди (или автоматски бројач), микроманипулатор, компјутер со софтвер за БПО и интернет врска;
- просторија од најмалку 6 м² со обичен микроскоп и центрифуга со летечки ротор со најмалку 2000 вртења во една минута и просторија од најмалку 4 м² со апаратура за замрзување на половите клетки и ембриони и ладилник и
- просторија за давање на семенски материјал од најмалку 6 м² со мијалник со проточна топла и ладна вода.

Член 4

Здравствената установа може да спроведува постапка за земање, тестирање, обработка, чување и дистрибуција на донирани полови клетки и ембриони ако, покрај условите од член 3 на овој правилник и просторот, опремата и кадарот за биохемиска лабораторија пропишани со прописите за здравствена заштита, има и простор, опрема (технологија) и кадар за генетски инженеринг и кадар утврден со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“ .

Бр. 10-7239/2
5 мај 2008 година
Скопје

Министер,
д-р **Имер Селмани**, с.р.